

ПРАВИЛНОТО ПИШУВАЊЕ И ПРАВИЛНИОТ ИЗГОВОР НА ХЕМИСКИТЕ НАЗИВИ И ТЕРМИНИ ВО НАСТАВАТА ПО ХЕМИЈА

Бојан Шоптрајанов

*Институти за хемија, ПМФ, Универзитет "Св. Кирил и Методиј",
П. фах 162, 91001 Скопје
e-mail: bojan@pmf.ukim.edu.mk*

Апстракт

Посочени се некои од проблемите што се среќаваат при нормирањето на начинот на пишување и начинот на изговарање на хемиските називи и термини со надеж дека тоа ќе помогне дефинитивното стандардизирање на овие прашања да се изврши на подоследен начин, а на наставниците ќе им помогне во нивната работа со учениците.

Правилната употреба на хемиските називи и хемиските термини во наставата е мошне важен елемент на "јазикот на хемијата". Притоа, под *правилна употреба* се подразбира не само правилното **пишување**, туку и правилниот **изговор** на називите и термините.

Навидум, нештата се едноставни и наставникот, учениците и сите други – директни и индиректни – учесници во наставниот процес (пред сè, авторите на учебниците и прирачниците) треба само да се придржуваат до правилата на стандардниот литературен јазик, од една страна, и на хемиската номенклатура и терминологија, од друга. Што се однесува, пак, до изговорот (местото на акцентот е најважниот проблем) или треба да се применуваат стандардните правила за третосложното акцентирање или да се види¹ дали евентуалната необична положба на акцентот е означена.

За жал, правилата поставени во речниците и правописните изданија се не-потполни, понекогаш недоследни, а мошне често и во спротивност со прифатената практика. Од друга страна, македонската хемиска номенклатура и терминологија не се доизградени (или – воопшто не се изградени), па дури и *пишувањето* на називите и термините понекогаш претставува проблем. Можеби дури и поголем проблем претставува *изговарањето* на овие елементи од "јазикот на хемијата".

Кој е, тогаш, излезот? Дефинитивното решение, очигледно, треба да почека додека науката за јазикот, од една страна, и хемиската практика (пожелно – кодифицирана), од друга, да ги разрешат сите дилеми. Но, треба ли за тоа да се чека неопределено долго време и треба ли секој наставник и секој ученик хемиските термини и називи да ги пишува и да ги изговара *ио свое*? Одговорот на

¹ Тоа може да се стори во прирачниците *Речник на македонскиот јазик* (понатаму –*Речникот*) [1], *Правопис на македонскиот литејтурен јазик* (*Правописот*) [2] и, по потреба, *Современ лексикон на ситејански зборови и изрази* (*Лексиконот*) [3].

ова прашање, секако, е **негативен**, *Не треба* да се чека првин сè да се среди, па потоа да почнеме да зборуваме, не треба, едноставно, зашто тоа **не може** да се направи. Текстот што следува е обид да се укаже на некои од проблемите – оние што се резултат на непознавањето на кодифицираниот јазик и прифатената терминологија и оние што произлегуваат од нецелосната или несоодветна кодификација, од друга. Се разбира, примерите што ќе бидат дадени не се целосни, а предложените решенија се, понекогаш, отворени за дискусија.

Пред да преминеме на примери, можеби треба да се дадат *принципите* според кои треба (така, барем, смета авторот) да се постапува. Еве кои се тие :

1. ако постои кодифицирана форма² што е во согласност со пошироко прифатената практика, *таа* треба да се применува;
2. ако постои кодифицирана форма што не е во согласност со прифатената практика или е внатрешно неусогласена, треба да се утврди дали прифатената форма има предности пред кодифицираната и, ако е така, треба да се применува првата, а на лингвистите да им се сугерира да ја изменат нормата;
3. ако не постои кодифицирана форма, а хемиската практика е еднозначна, таа треба и да се применува, а на лингвистите да им се сугерира да ја вградат во идната кодифицирана норма;
4. ако не постои кодифицирана форма, а хемиската практика е разнообразна, треба да се најде (во рамките на последнава) најдоброто решение; тоа решение треба да се потпира (не секогаш *целосно*) врз оригиналните форми на зборовите (оние во јазикот од кој произлегуваат), меѓународните препораки (ако постојат) и, она што авторот го смета за важно, да претставуваат, барем интерно, некаков *систем*.

Одиме по ред.

1. Во *Речникот* и/или во *Правоисказ* е утврдено дека во називите на анјоните, акцентот паѓа на **последниот** слог. Таква е и практиката. Според тоа, треба да се изговара **хлорид**, а не **хлорид** (акцентираната самогласка е отпечатена по-црно), **сулфат**, а не **сулфат** итн.

Утврдено е и дека се изговара **анализа** и **синтеза** (а не **анализа** и **синтеза** како што е во сличните зборови во грчкиот јазик од каде што овие зборови се позајмени), а и **катода** и **анода**. Бидејќи и прифатената хемиска практика е таква, изговорот **мора** да биде ваков.

Акцентирање што *отстапува* од третосложното е нормирано и во случајот на називите на минерали, на пример, **калцит**, **боксит**, **каолин** и уште многу, многу други.

Од друга страна, називите на елементите **кислород**, **водород** итн. се изговараат (според *Речникот* и *Правоисказ*) со акцент на третиот слог одназад и, по импликација, така треба да се изговараат и нивните членувани форми (**кислородот**, **водородот** итн.). Така, најчесто, и се прави.

² За такви ќе ги сметаме оние што се наоѓаат во *Речникот*, *Правоисказ* и/или во *Лексиконот*.

Прифатено, покрај тоа, е да се пишува амонијак (значи, **не** амоњак) и така треба и да се пишува и да се изговара.

2. Во *Правоисоӣ* е предвидено да се изговара **анјон**, но **катјон** што е не само во внатрешна спротивност, туку и во несогласност со практиката. Се чини дека е јасно оти треба да се изговара **анјон** и **катјон**, а *сосема* е јасно дека не смее ниту да се пишува, ниту да се изговара **ањон** или **ањон!!!**

И во *Речникот*, и во *Правоисоӣ* и во *Лексиконот* е утврдена формата молекул што е, по секоја основа, неправилна [4]. Воопшто не треба да постои сомнеж дека формата молекула е онаа што единствено треба да биде применувана.

Во *Правоисоӣ* се наведени, како примери за пишување на називите (се вели "сложените хемиски термини што значат називи на соединенија"), метилалкохол, оксиидрат, сулфурводород, цијанводород и цијанкалиум. Се разбира, ваквото пишување е во спротивност и со хемиската практика и со меѓународните препораки. Нема сомнение дека треба да се пишува метил алкохол, калиум цијанид (секако не цијанкалиум) итн., но сулфурводород и слично.

Во врска со последниов назив, интересно е дека не само во *Правоисоӣ*, туку и во хемиската практика вообичаена е токму формата сулфурводород, макар што секој од нас вика флуорводород, хлороводород, бромоводород или јодоводород, со вметнатот *o* зад називот на елементот сврзан со водородот. На авторот му се чини крајно неприфатливо само во еден-единствен случај тоа вметнатот *o* да отсуствува. Токму затоа, тој вели и пишува сулфурводород.

3. Третата група проблеми е, ако може така да се рече, *најмалку проблематична* и со неа нема повеќе да се занимаваме.
4. Четвртата група, пак, е најинтересна, а и примерите тука се *најмногубројни*. Ограничениот простор не дозволува да се дискутираат сите примери што тута би спаѓале. Затоа, како илustrација, ќе биде накусо анализирано акцентирањето на називите на заситените и незаситените јаглеводороди.

Заситените јаглеводороди се викаат, се разбира **алкан** (во единина – **алкан**), оние што содржат двојна врска се **алкени** (во единина – **алкен**), а оние што содржат тројна врска се **алкини** (во единина – **алкин**). Соединенијата што содржат бензенови прстени се **арени** (во единина – **арен**). Авторот не знае за хемичар кој овие називи би ги изговарал поинаку од **алкан**, **алкен**, **алкин** и **арен**, односно **алкан**, **алкени**, **алкини** и **арени**.

Но, како треба да се изговараат називите на одделните членови на хомологните низи? Според *Правоисоӣ*, треба да се изговара **метан** (нема ознака за нестандардно акцентирање). Нема други примери, но по импликација би требало да се изговара **етан**, **пропан**, **етен**, **етин** итн. Практиката е доста "шарена" – се слуша и **етан** и **етан** и слично, но многу

почесто е (барем така верува авторот) **етен** одошто **етен**, а и **етин** наместо **етин**. За **бензен** не треба ниту да се заборува – ретко има хемичар што би рекол **бензен**!

Како што се гледа, ситуацијата е чудна : општиот назив се акцентира на еден начин, а одделните називи – и на тој и на друг начин. Тешко дека во ова може да се најде логика, а за систем не може да стане ниту збор.

Ако практиката е таква каква што беше описана (а авторот верува во тоа), тогаш предлогот би бил : називите на одделните членови кај *сийе* хомологни низи да се акцентираат онака како што се акцентираат општите називи, независно од тоа како пишува во *Правојисоӣ* (толку колку што пишува) и независно од тоа какви се акцентите, да речеме, во грчкиот јазик (од таму се земени основите на сите називи од пентан, пентен, пентин па натаму). Значи, би имале, метан, етан, пропан, **етен**, **етин**, **бензен** и така натаму.

Се разбира, има уште многу прашања што се однесуваат на правилното пишување и изговарање на хемиските називи и термини, но тие ќе бидат одделно разгледувани [5].

Литература

- [1] Б. Конески, Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски, *Речник на македонскиот јазик со сръбскохрватски толкувања*, Македонска книга, Графички завод Гоце Делчев, Скопје, 1986.
- [2] Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова–Скаловска, *Правојис на македонскиот литературен јазик со правојисен речник*, Просветно дело, Скопје, 1970.
- [3] Љ. Микуновиќ, *Современ лексикон на српански зборови и изрази*, Наша книга, Скопје, 1990.
- [4] Б. Шоптрајанов, *Глас. хем. и технол. Македонија*, **18**, 81 (1999).
- [5] Б. Шоптрајанов, *Глас. хем. и технол. Македонија*, во подготовка.

Abstract

Some of the problems concerning the way of writing and pronouncing chemical names and terms are outlined in the belief that this would help in the definitive setting up, in a more coherent way, the rules of the standard language and, on the other hand, would help the teachers in their work with the students.